



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА КОНЧЕ

Општина Конче, 2424 Конче

Тел: +389(0)32 630 325

www.konce.gov.mk / e-mail: opstina.konce@t.mk

Врз основа на член 12 од Законот за Јавна чистота(службен весник на РМ бр. 111/08; 64/09; 88/10; 114/10; 23/11; 53/11; 80/12; 163/13; 44/15; 147/15 и 31/16), член 62 Законот за локална самоуправа(Службен весник на РМ бр.5/02)и член 11 став 1 точка 15 од Статутот на општина Конче,
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 27.12.2019 година донесе:

П Л А Н
ЗА РАСЧИСТУВАЊЕ НА ДИВИ ДЕПОНИИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА
КОНЧЕ ЗА 2020 година

На територијата на општина Конче се регистрирани повеќе локации на диви депони. Во секое населено место има најмалку по една дива депонија, покрај локалните и регионалните патишта, езерата Мантово , Конче 1и 3

Од согледаната состојба при увидот на посочените локации предлагаме да се преземат следните мерки и активности.

- 1.** Да се напишат сопштенија во сите населени места дека е забрането фрлање на отпад било каде .Во сите домаќинства се поделени садови за собирање на отпад ,а ЈКП „Лакавица,, да врши собирање на отпад од сите домаќинства и да го носи во Депонија
- 2.** Да се зголемат инспекциските контроли
- 3.** Да се постават табли за Забрането фрлање на отпад
- 4.** Општината во соработка со ЈКП „Лакавица,, да изврши чистење на сите лоцирани места каде има диви депони по следниот оперативен план.

Ред.бр	Населено место во кое се наоѓа дивата депонија	Место викано на локацијата на диватата депонија	Период на расчистување на дивата депонија
1.	с.Лубница	Ирон дол	Почеток на Фебруари
2.	с.Лубница	Речно коритона река Пршево(во населеното место)	Втора половина на Фебруари
3.	с.Конче	Излезот на речното корито на џамиска река	Прва половина на Март
4.	с.Конче	Конечки дол	Втора половина на Март
5.	с.Конче	Чешмурка	Прва половина на Април
6.	с.Конче	Печалевица	Средина на Април
7.	с.Конче	Конечките езера 1и3	Крајот на Април
8.	с.Дедино	Регионалниот пат од пред Дедино до г.Ињево	Прва половина на Мај
9.	с.Габревци	Дујков дол	Втора половина на Мај
10.	с.Габревци	Локален пат Габревци Мантово	Почеток на Јуни
11.	с.Ракитец	Игралиште	Средина на Јуни
12.	с.Ракитец	Турски гробишта	Крајот на Јуни
13.	с.Ракитец	Уливот на Ракичка река	Почеток на Јули
14.	Д.Липовиќ	Валовдаре	Втора половина на Јули
15.	Д.Липовиќ	Шарбанов дол	Прва половина на Август
16.	Д.Липовиќ	Грамади(влез на селото)	Втора половина на Август
17.	Г.Липовиќ	Модра река(во центарот на селото)	Прва половина на Септември
18.	Д.Враштица	Мантово	Втора половина на Септември

Планот за расчистување на диви депонии на територијата на Општина Конче за 2020 година влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Конче“.

Број 08-1475/13
Дата 27.12.2019
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Исмаил Куртов,